



ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш
ул.Илија Алексов број 102
www.mmrevizija.mk e-mail: info@mmrevizija.mk

**Осигурително Брокерско Друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД
Струмица**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 Декември 2021 година
со извештај од независниот ревизор**

ММ Ревизија

Јуни, 2022, Радовиш

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	3
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за финансиската состојба	6
Извештај за готовинските текови	7
Извештај за промените во капиталот	8
Белешки кон финансиските извештаи	9

Додатоци

Додаток 1- Годишна сметка

Додаток 2- Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на **Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица** (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за паричните текови и Извештај за промените во капиталот за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните од 5 до 24.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До акционерите на
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на Друштвото ја прикажуваат реално и објективно, финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година на **ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица**, резултатите од работењето, како и паричните текови и промените во главнината за годината што завршува тогаш, изготвени во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 240 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност за Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица** за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

Радовиш, 08.06.2022 година

Овластен ревизор:
Стојна Здравева

ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш

Управител
Стојна Здравева



Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
31 декември 2021 и 2020 година

(во 000 ден)

	Белешки	31.12.2021	31.12.2020 не ревидирана
Приходи од продажба	5	2,790	1,883
Останати приходи	6	118	45
Вкупни оперативни приходи		2,908	1,928
Потрошени материјали	7	136	185
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	365	316
Амортизација	11	79	75
Останати деловни расходи	9	1,657	1,720
Вкупни оперативни расходи		2,237	2,296
Добивка/ Загуба од оперативни активности		671	-368
Финансиски приходи	10	0	
Финансиски расходи	10	0	0
Нето финансиски приходи		0	0
Добивка/Загуба пред оданочување		671	-368
Данок на добивка	18	0	0
Добивка/ Загуба за годината		671	-368

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 23-ти февруари 2022 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабовска



Управител
Бранислав Најдов



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 декември 2021 и 2020 година

(во 000 ден)

Средства	Белешка	31.12.2021	31.12.2020 не ревидирана
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	11	240	319
Вкупно нетековни средства		240	319
Тековни средства			
Побарување од купувачите	12	2,084	664
Останати побарувања	13	300	350
Парични средства	14	841	897
Вкупно тековни средства		3,225	1,911
Вкупно средства		3,465	2,230
Главнина			
Основна главнина	15	3,075	3,075
Резерви		34	0
Пренесена загуба		-1,479	-1,111
Добивка /Загуба за годината		637	-368
Вкупно капитал и резерви		2,267	1,596
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	16	968	553
Други краткорочни обврски	17	98	46
Обврски за даноци	18	48	22
Вкупно обврски		1,114	621
ПВР	19	84	13
Вкупно главнина и обврски		3,465	2,230

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 23-ти февруари 2022 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабовска



Управител
Бранислав Најдов



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИОТ ТЕК

(во 000 ден)

31.12.2020 не

31.12.2021 ревидирана

Добивка/Загуба за годината	637	-368
Побарувања од купувачите	-1,420	-610
Останати побарувања	50	150
Обврски спрема добавувачи	415	449
Тековни даночни обврски	26	-13
Останати обврски	52	-27
ПВР	71	-14
Нето готовински прилив од деловните активности	-169	-433
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавки/оттуѓувања на материјалните средства	79	46
Нето готовински приливи од инвестициони активности	79	46
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Резерви	34	0
Акумулирана добивка	0	
Нето готовински приливи од финансиски активности	34	0
Нето зголемување и намалување на готовинските текови	-56	-387
Парични еквиваленти на почетокот од годината	897	1,284
Парични еквиваленти на крајот од годината	841	897

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 23-ти февруари 2022 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабовска



Управител
Бранислав Најдов

(Handwritten signature of Branislav Najdov)



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО ГЛАВНИНАТА
За годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година

(во 000 ден.)

	Основачки капитал	Резерви	Останати резерви	Пренесена загуба	Вкупно
Состојба на 01.01.2020 година-не ревидирана	3,075	0	0	-1,111	1,964
Нето загуба за 2020 година			0	-368	-368
Состојба на 31.12.2020 година-не ревидирана	3,075	0	0	-1,479	1,596
Состојба на 01.01.2021 година-не ревидирана	3,075	0	0	-1,479	1,596
Добивка за тековната година	0	34	0	637	671
Состојба на 31.12.2021 година	3,075	34	0	-842	2,267

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на ден 23-ти февруари 2022 година и се потпишани во негово име од страна на:

Одговорен сметководител
Тања Галабовска

Управител
Бранислав Најдов



Составен дел на овој извештај се и објаснувачките белешки.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица (понатаму: Друштвото) е основано на 3 септември 2019 година и запишано во Централен регистар на Република Северна Македонија како акционерско друштво.

Деловната активност на Друштвото е 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Осигурителното брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица својата дејност на осигурителни брокерски работи ја обавува врз основа на решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи бр.УП 19-1-639 од 27.08.2019 година на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Капиталот на Друштвото е од домашно потекло. Основачкиот влог од 3.074.540 денари поделени на 1000 акции со номинална вредност од 50 еур. Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на управување. Управување се врши преку Одбор на директори. Одбор на директори го сочинуваат Извршни и Неизвршни членови.

	Извршни / неизвршни членови во ОД
1. Бранислав Најдов	Извршен член на Одбор на директори
2. Трајче Најдов	Неизвршен член на Одбор на директори
3. Катица Танушева	Неизвршен член на Одбор на директори

Како овластено лице за Друштвото е назначен Бранислав Најдов, извршен директор, со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

На 31 декември 2021 година, Друштвото брои 4 вработени, (2020: 3).

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Маршал Тито број 4-1 Струмица.

Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 23 февруари 2022 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 138/2019) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА

2.1 Основа за подготовка(продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денар"), кои се известувачка и функционална валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во македонски денари по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатна добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период.

Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите на извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута се следните:

В а л у т а	31 декември 2021	Во денари 31 декември 2020
EUR	61,6270	61,6940

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредноста.

Цената на чинење на недвижностите, постројките и опремата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци. Амортизацијата се пресметува пропорционално со цел алокација на набавната вредност на имотот, зградите и опремата до нивната резидуална вредност во текот на нивниот проценет век на употреба. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опремата е како што следи:

Згради	40 години	2,5%
Компјутери	4 години	25%
Мебел и моторни возила	4 – 5 години	20-25%

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.

Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.4).

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.3 Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања или ставање вон употреба се одредуваат по пат на споредба на приливите од отуѓување со евидентираниот износ и се евидентираат како добивки / загуби во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на имот, згради и опрема се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во моментот на нивното настанување. Унапредувањата во постоечките средства се капитализираат во моментот на нивното настанување.

2.4 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, доколку тоа не е можно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија на датумот на извештајот за финансиска состојба.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на извештајот за финансиска состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на издавање на Извештајот за финансиска состојба. Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)
2.5 Финансиски средства (продолжува)

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно мерење

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка како останати нето добивки / (загуби) во периодот кога настануваат. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Последователно мерење

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатна добивка како добивка / (загуба) од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатна добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Оштетување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување на тоа финансиско средство претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатна добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатна добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на Белешката 2.6.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.6 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во Извештајот за сеопфатна добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.7 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.8 Основачки капитал, резерви и акумулирана добивка

Основачки капитал

Основачкиот капитал се состои од готовина вложена од страна на основачот на Друштвото.

Резерви

Резервите, кои се состојат од статутарни резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството на Друштвото.

Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.9 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото, на датумите на известување, се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од обврски кон добавувачи.

Почетно признавање

Финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува странка во договор за обезбедување на одреден финансиски инструмент.

Депризнавање на финансиски обврски

Позајмиците и обврските кон добавувачи и останатите обврски се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

2.10 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

2.11 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентираат според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакцијата. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

Позајмиците се класифицираат како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиска состојба.

2.12 Тековен и одложен данок на добивка

Даночниот трошок претставува збир од тековениот и одложениот данок од добивка.

Тековен данок

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на основа на остварената добивка зголемена за непризнаени расходи и намалена за даночен кредит од претходен период како и за вложувања во инвестиции. (2020 година: исто)

Одложен данок

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овој датум.

2.13 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

Надомест за прекин на работниот однос

Надомест за прекин на работниот однос се плаќа кога работниот однос е прекинат пред редовниот датум на пензионирање или кога вработениот доброволно прифаќа прекин на работниот однос во замена за овој надомест. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие надомести на вработените.

2.14 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

2 СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

2.15 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, постои веројатност за прилив на идни економски користи поврзани со трансакцијата, настанатите трошоци или трошоците кои ќе настанат можат веродостојно да се измерат и кога критериумите за признавање на секоја поделна категорија на приходи се задоволени.

Приходите се признаени како што следи:

Приходи од продажба на производи и стоки

Приходот од продажба на производи и стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приход од наемнини

Приходот од наемнини, намален за евентуално признаените дисконти, се евидентира во периодот на настанување во согласност со суштината на договорот.

Приходи од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

2.16 Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на сопствениците на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од сопствениците на Друштвото.

2.17 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на Извештајот за финансиска состојба и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.18 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.1 Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на извештајот на финансиската состојба кои се прикажани во следната табела (во илјади денари):

	2021	2020
<i>Класи на финансиски средства – евидентирана вредност</i>		
Краткорочни финансиски побарувања	300	350
Побарувања од купувачи	2,084	664
Парични средства и еквиваленти	841	897
	3,225	1,911

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Кредитниот ризик од побарувања од купувачи е незначителен, побарувањата се доспеани но не се оштетени (Белешка 12). Овие побарувања се однесуваат на купувачи кои немаат историја на неплаќање и со кои компанијата има добри бизнис релации.

3.2 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, и користење во висок процент готовинска наплата на продадените полиси, преку фискални апарати, Раководството обезбедува, висока наплата на премија, а со тоа и брза и доволна количина на средства од наплата на сопствените побарувања за финансирање на својата дејност.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

31 декември 2021				
	Тековни До 12 месеци	Нетековни 1 до 2 години	2 до 5 години	Покасно од 5 години
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)
Финансиски средства				
Краткорочни финансиски побарувања	300	-	-	-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	2,084	-	-	-
Парични средства и еквиваленти	841	-	-	-
	3,225	-	-	-
Финансиски обврски				
Позајмици	-	-	-	-
Добавувачи и останати обврски	1,198	-	-	-
	1,198	-	-	-
Нето	2,027		-	-

31 декември 2020				
	Тековни До 12 месеци	Нетековни 1 до 2 години	2 до 5 години	Покасно од 5 години
	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)	(000 мкд)
Финансиски средства				
Финансиски побарувања	350	-	-	-
Побарувања од купувачи и ост.побарувања	664	-	-	-
Парични средства и еквиваленти	897	-	-	-
	1,911	-	-	-
Финансиски обврски				
Позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	634	-	-	-
	634	-	-	-
Нето	1,277	-	-	-

Наведените износи го означуваат договорниот ненамален паричен тек кој може да се разликува по евидентираната вредност на расходите на датумот на извештајот за финансиска состојба.

3.3 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото нема деловни активности на меѓународните пазари и не е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (ПРОДОЛЖУВА)

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото не е изложено на ризик поради промена на пазарните каматни стапки, поради тоа што финансирањето на Друштвото е со сопствени средства и не се користени кредити од деловните банки.

3.4 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи да работи според принципот на континуитет и во исто време да го максимизира приносот на сопствениците преку оптимизација на односот помеѓу обврските и капиталот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците и кредити од деловни банки, пари и парични еквиваленти и главнина која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици и кредити во однос на вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметуваат како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Друштвото во пресметковниот период нема користено каматносни кредити и позајмици.

Показателот на задолженост е ирелевантен.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2021	2020
Каматносни позајмици	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	841	897
Нето обврски	-	-
Акционерска главнина	3,075	3,075
	-	-

3.5 Утврдување на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

Објективната вредност на финансиските средства со кои не се тргува на активни пазари се утврдува користејќи претпоставки засновани на пазарните услови кои постојат на секој датум на извештајот за финансиска состојба.

3.5 Утврдување на објективна вредност (продолжува)

3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиска состојба се прикажуваат во согласност со хиерархијата на објективната вредност која ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- ☐ Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- ☐ Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- ☐ Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Друштвото нема финансиски средства кои се евидентирани по објективна вредност во извештајот за финансиска состојба.

3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Објективните вредности на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2021	2020	2021	2020
Средства				
Краткорочни финансиски средства	300	350	300	350
Побарувања од купувачи	2,084	664	2,084	664
Парични средства и еквиваленти	841	897	841	897
Вкупно средства	3,225	1,911	3,225	1,911
Обврски				
Добавувачи и останати краткорочни обврски	1,198	634	1,198	634
Вкупно обврски	1,198	634	1,198	634

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност поради нивното краткорочно доспевање.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачите

Сметководствената вредност на обврските кон добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност поради нивното краткорочно доспевање.

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 11. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правеење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	31.12.2021	31.12.2020
Приходи од продажба на услуги	1,905	1,550
Приходи од животно осигурување	885	333
Вкупно приходи од продажба	2,790	1,883

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	31.12.2021	31.12.2020
Приходи од лојалитети	-	24
Останати приходи од работењето	92	21
Приходи од надомест на штети	26	-
Вкупно останати приходи	118	45

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

	31.12.2021	31.12.2020
		(во 000 ден.)
Потрошен канцелариски материјал	39	41
Останати потрошени материјали	3	32
Потрошена електрична енергија	56	75
Потрошено гориво	38	37
Потрошени материјали	136	185

8. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	31.12.2021	31.12.2020
		(во 000 ден.)
Поштенски услуги	24	26
Услуги за одржување на софтвер	161	105
Наемнини	145	144
Комунални услуги	15	5
Регистрација на возила	2	4
Останати услуги	18	32
Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци	365	316

9. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

	31.12.2021	31.12.2020
		(во 000 ден.)
Нето плати	829	747
Даноци и придонеси од плати	401	347
Останати трошоци за вработените	46	36
Дневници за службени патувања	59	182
Трошоци за репрезентација	3	-
Трошоци за осигурување	59	49
Банкарски услуги	50	45
Персонален од др. основи	26	27
Трошок за право на користење на програм	-	56
Интелектуални услуги	43	79
Останати трошоци за надворешни лица	67	127
Останати расходи од работењето	74	25
Вкупно останати деловни расходи	1,657	1,720

10. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	31.12.2021	31.12.2020
		(во 000 ден.)
Приходи од курсни разлики	-	-
Негативни курсни разлики		-
Расходи за камати	-	-
Вкупно нето приходи од финансирање	-	-

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

(во 000 ден.)

ОПИС	Недвижности	Погонски и канцелариски инвентар, мебел	Транспортни средства	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2021 година	-	244	150	394
Расходувања-намалувања	-		-	-
Состојба на 31.12.2021 година	-	244	150	394
Акумулирана амортизација				
Состојба на 01.01.2021 година	-	37	38	75
Амортизација за 2021 година	-	79	-	79
Расходувања-намалувања	-			-
Состојба на 31.12.2021 година	-	116	38	154
Нето сметководствена вредност				
на 01.01.2021 година	-	207	112	319
Нето сметководствена вредност				
на 31.12.2021 година	-	128	112	240
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2020 година	-	215	150	365
Нови набавки во годината-зголемувања		29		29
Расходувања-намалувања				-
Состојба на 31.12.2020 година	-	244	150	394
Акумулирана амортизација				
Состојба на 01.01.2020 година	-	-	-	-
Амортизација за 2020 година	-	37	38	75
Расходувања-намалувања				-
Состојба на 31.12.2020 година	-	37	38	75
Нето сметководствена вредност				
на 01.01.2020 година	-	215	150	365
Нето сметководствена вредност				
на 31.12.2020 година	-	207	112	319

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

(во 000 ден.)

	31.12.2021	31.12.2020
Побарувања од купувачи во земјата	2,084	664
Вкупно побарувања од купувачите	2,084	664

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

12.a СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	31.12.2021	31.12.2020
Побарување од купувачи до 3 месеци	1,519	664
Побарување од купувачи од 3 до 6 месеци	341	
Побарување од купувачи од 6 до 12 месеци	224	
Побарување од купувачи од 1 до 3 години	-	
Вкупно побарувања од купувачите	2,084	664

(во 000 ден.)

13.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	31.12.2021	31.12.2020
Побарувања по дадени заеми	300	350
Вкупно други побарувања	300	350

14.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	31.12.2021	31.12.2020
Пари на денарски сметки	460	362
Пари во денарска благајна	381	535
Вкупно парични средства	841	897

15.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Основачи капитал: Врз основа на Решението за основање на Друштвото од 03.09.2019 година издадено од ЦРМ, регистрираниот капитал изнесува 50.000 Евра, изразено во денарска противвредност 3.074 илјади денари и истиот се состои од 1000 акции со номинална вредност од 50 еур по акција во денарска противвредност по среден курс на НБРМ. Истата состојба е потврдена и со Тековна состојба од 03.03.2022 издадена од ЦР на РСМ.

Резерви: Врз основа на Решението за основање на Друштвото од 03.09.2019 година издадено од ЦРМ, регистрираниот капитал изнесува 50.000 Евра, изразено во денарска противвредност 3.074 илјади денари и истиот се состои од 1000 акции со номинална вредност од 50 еур по акција во денарска противвредност по среден курс на НБРМ. Истата состојба е потврдена и со Тековна состојба од 02.02.2022 издадена од ЦР на РСМ.

(во 000 ден.)

Структура на капитал:	31.12.2021	31.12.2020
Запишан капитал	3074	3074
Законска резерва	34	
Пренесена загуба	-1,479	-1,110
Добивка/загуба за тековната година	637	-368
Вкупно:	2,266	1,596

(во 000 ден.)

16.ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	31.12.2021	31.12.2020
Добавувачи во земјата	967	553
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи:	967	553

(во 000 ден.)

16.a СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	31.12.2021	31.12.2020
Обврски спрема добавувачи до 3 месеци	444	553
Обврски спрема добавувачи од 3 до 6 месеци	245	0
Обврски спрема добавувачи од 6 до 12 месеци	278	0
Обврски спрема добавувачи од 1 до 3 години	-	0
Вкупно обврски спрема добавувачи:	967	553

Осигурително брокерско друштво ИБИС Осигурување АД Струмица
Маршал Тито број 4-1

	31.12.2021	31.12.2020
17.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ		(во 000 ден.)
Обврски спрема вработените	98	46
Вкупно други краткорочни обврски	98	46

	31.12.2021	31.12.2020
18.ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ		(во 000 ден.)
Обврски за персонален данок	7	3
Обврски за придонеси	41	19
Вкупни обврски за даноци	48	22

	31.12.2021	31.12.2020
19.ОДЛОЖЕНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИ (ПВР)		(во 000 ден.)
Одложено признавање на приходи расходи	84	13
Вкупно одложено признавање на приходи	84	13

20.ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Активни судски постапки

Со состојба на датумот на Извештајот за финансиската состојба на овие финансиски извештаи, не се евидентирани какви било резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото и правните застапници редовно ги анализираат можните ризици од загуби по основ на евентуални судски спорови. Друштвото нема покренато судски спорови, и против Друштвото нема поведено судски постапки.

Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на менаџментот на денот на овие финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

21.ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 Декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на финансиските извештаи, нема настани кои би предизвикале корекции на финансиските извештаи.

22.ПОСЛЕДИЦИ ОД COVID-19 ВРЗ ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ И ПРИНЦИПОТ НА КОНТИНУИТЕТ

Пандемијата предизвикана од COVID-19 немаше посериозни последици врз финансиското работење на Друштвото а посебно врз претпоставката за континуитет.

Додаток 1

ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Приложените Финансиски извештаи на ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица на страниците од 5 до 8 и Белешките кон финансиските извештаи на страниците од 9 до 24 се одговорност и се одобруваат од раководството на друштвото.

Друштвото го води своето сметководство во согласност со законските прописи, со принципите и правилата кои важат во Република Северна Македонија. Приложените финансиски извештаи за 2021 година се ревидирани со што е обезбедена нивна споредливост со финансиските извештаи за 2022 година. Финансиските извештаи вклучуваат одредени износи кои се базираат на најдобрите можни проценки на датумот на составување на Извештајот.

Независниот ревизор, ММ Ревизија ТП-Радовиш, беше ангажиран да изврши ревизија на овие Финансиски извештаи и нивниот Извештај е даден на страниците 3 и 4.

Струмица, 08.06.2022 година



Ибис Осигурување АД Струмица

Извршен директор,

Бранислав Најдов